

Бр. _____

ПРИЈАВА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО**I. Податоци за Корисникот на Е-Банкарство:**

Број на сметката: _____
Назив на сметката: _____
Седиште и адреса: _____
Матичен број: _____ Даночен број: _____
Овластено лице: _____ ЕМБГ: _____
Телефон: _____ Факс: _____ Емаил: _____

II. Податоци за Овластено лице за Е-банкарство

Име и презиме: _____
ЕМБГ: _____
Адреса: _____
Бр.на лична карта/
Бр.на пасош: _____
Рок на важност
на лична карта/
пасош: _____
Телефон: _____

Потпис на овластеното лице _____

Овластувања

- Состојба на _____,
 Извод од _____,
 Дневни трансакции _____,
 Креирање на _____ налози,
 Потписник на _____ налози,
 Праќање на _____ налози,
 Импорт на налози
 ПОС трансакции.

Место за подигање на корисничко име,
лозинка и/или дигитален сертификат:

Потврдувам дека горенаведените податоци се точни и вистинити.

Изјавувам дека,

- ја прифаќам ХАЛКБАНК А.Д. Скопје како сертификационо тело за издавање на дигитален сертификат;
- овластеното лице во оваа пријава ќе може, во мое име да ги користи овластувањата (услугите) дадени со оваа Пријава;
- ги прифаќам Општите услови за користење на услуги во електронско банкарство;
- согласен сум и ја овластувам Банката, да ги обработува моите лични податоци во рамки на банкарското работење како и да ги стави на увид на овластени лица во Банката или на трети лица, во сите случаи согласно Законот.

Исто така Согласен сум моите лични податоци Банката:

- да ги користи за цели на директен маркетинг*
 да не ги користи за цели на директен маркетинг.

*Клиентот кој се согласил неговите лични податоци да бидат користени за цели на директен маркетинг има право во секое време, без надоместок со писмено барање до Банката да побара неговите лични податоци да не бидат користени за цели на директен маркетинг.

Место и датум

Подносител на пријава/Корисник на Е-банкарство

Место и датум

(потпис и печат на овластено лице)